

# Мрежа на знаење за **цивилна заштита** на Унијата



## Мрежа на знаење за цивилна заштита на Унијата


Спречување, подготвување за и одговарање на катастрофи бара силна соработка, координација на многу нивоа и комбинација на вештини и експертиза. **Мрежата на знаење за цивилна заштита на Унијата**, која е воспоставена со одлука бр. 1313/2013/EU има цел да го зајакне механизмот за цивилна заштита на Унијата во сите овие аспекти. Таа ги поврзува релевантните фактори за цивилна заштита и управување со кризи да соработуваат и да учат едни од други со цел зајакнување на севкупната способност и капацитет на ЕУ да се справува со катастрофи.

Како **посредник на знаење**, мрежата за знаење е алатка што овозможува релевантното знаење да биде попристапно до релевантните фактори за цивилна заштита и управување со кризи, нудејќи им место да учат, работат и напредуваат заедно.

Како **олеснувач на партнерство**, таа поврзува различни релевантни фактори активни на различни нивоа, од локални до меѓународни, владини до невладини, и од политички до научни и оперативни, организирајќи виртуелни и непосредни настани и финансирање на заеднички и меѓусекторски иницијативи.

Исто така дејствува како **катализатор на иновации** со стимулирање на истражување и олеснување на воведувањето и користењето на нови технологии и процеси во областа на цивилната заштита и управувањето со кризи.

Со собирање и ширење на знаење и експертиза, мрежата дејствува како:



**Посредник  
за знаење**



**Олеснувач  
на партнерство**



**Катализатор  
на иновации**

## Активности

Мрежата на знаење првично ќе се фокусира на имплементирање добро познати и успешни постојни активности. Во подоцнежна фаза, таа ќе претстави нови иницијативи за дополнително да го поддржи механизмот за цивилна заштита на Унијата (UCPM) и нејзините земји членки и учеснички.

Активностите на мрежата на знаење се структурирани низ два столба – **развој на капацитет** и **научка**, и се поддржани од збир на трансферални активности низ мрежата кои ги поврзуваат столбовите осигурувајќи кохерентност и синергии.



### Програма за обука на UCPM

Обука за експерти да работат заедно на спречување, подготвеност и активности за реакција како дел од UCPM.



### Активности за подигање на свеста

Иницијативи кои ја подобруваат свеста на јавноста за ризици од катастрофи и активности на цивилна заштита за превенција, подготвеност и реакција.



### Размена на експерти за цивилна заштита

Програма за размена што им овозможува на експертите да поминат период во странство за да споделат искуства и да се стекнат со нови работни вештини.



### Вклученост на заедницата

Редовен дијалог со земји-членки и учеснички и други релевантни фактори за сите аспекти на мрежата на знаење.



### Програма за научени лекции на UCPM

Лекции и добри практики извлечени од ангажмани и други активности за да се зголеми ефикасноста и ефективноста на UCPM.



### Можности за олеснување на партнерство

Финансирање на иницијативи за да се приближат заедниците за цивилна заштита и управување со катастрофи и да се засили нивната соработка.



### Научни совети и иновации

Поврзување со научни мрежи за да се обезбеди конкретната експертиза за UCPM и да се стимулира истражување и иновации.



### Вежби за цивилна заштита

Вежби како што се EU MODEX кои ја подобруваат подготвеноста и ја зголемуваат соработката помеѓу европските власти и тимови за цивилна заштита.



### Тематски работилници и конференции

Можности за учење и вмрежување дизајнирани околу конкретни постојни или пловонастанати потреби и ризици.



### Е-пошта

[echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu](mailto:echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu)

### Платформа

[civil-protection-knowledge-network.europa.eu](http://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/)

Поврзи се. Сподели. Расти.  
Мрежа на знаење за **цивилна заштита**  
на Унијата

Посетете нè на: <https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/>

#CivProKnowNet